



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“-Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 23 ноември 1956
Број 32 Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 40 динари.
Чековна сметка број 802-Т-698

253.

Врз основа на член 75 став 3 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и
политичкото устројство и органите на власта
на Народна Република Македонија, Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија на Дванаесеттата заедничка седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите одржана на 5 ноември 1956 год.,
донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОрганизаЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се потврдува Уредбата за организа-
цијата и работењето на Извршниот совет ИС бр.
272 од 30-VII-1956 год. објавена во „Служ-
бен весник на Народна Република Македони-
ја“ бр. 24 од 14 август 1956 година.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број 24
5 ноември 1956 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

254.

Врз основа на член 76 став 1 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и
политичкото устројство и органите на власта
на Народна Република Македонија, Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија на Дванаесеттата заедничка седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите одржана на 5 ноември 1956 го-
дина донесе

ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНО- ВИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се зголемува бројот на членовите на
Извршниот совет од четиринаесет на петна-
есет члена.

2. Оваа одлука влегува во сила со нејзи-
ното усвојување од Народното собрание.

Број 1216
5 ноември 1956 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

255.

Врз основа на член 49 став 3 во врска со
член 50 став 1 од Законот за судовите, На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Дванаесеттата заедничка седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите, одржана на 5 ноември 1956 го-
дина, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

I. За судии на Окружниот суд во Скопје
се избираат:

1) Радован Јовановски, судија на Околи-
скиот суд Скопје I и

2) Божин Ингилизовски, судија на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје.

II. Се разрешува од должноста судија на
Окружниот суд во Скопје Војне Миланов-
ски.

III. Оваа одлука влегува во сила од денот
на нејзиното донесување.

Број 1165
5 ноември 1956 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

256.

Врз основа на член 30 став 3 во врска со
член 31 став 1 од Законот за стопанските су-
дови, Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија на Дванаесеттата заеднич-
ка седница на Републичкиот собор и Соборот
на производителите, одржана на 5 ноември
1956 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

I. За судија на Окружниот стопански суд
во Скопје се избира Благој Сушелски, судија
на Околинскиот суд Скопје I.

II. Се разрешува од должноста судија на
Окружниот стопански суд во Скопје Божин
Ингилизовски.

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување.

Број 1165
5 ноември 1956 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

257.

Врз основа на член 22 став 1 од Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/53), Народното собрание на Народна Република Македонија на Четиринаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 5 и 6 ноември 1956 година и на Дванаесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 5 ноември 1956 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНИВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се оснива Угостителска комора на Народна Република Македонија.

Седиштето на Комората е во Скопје.

2. Дејноста на Комората се простира на територијата на Народна Република Македонија.

3. Во Комората можат да членуваат угостителски претпријатија и дуќани, производни и трговски претпријатија и дуќани за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и околиски угостителски комори.

4. Надзор над законитоста на одделни акти на Комората врши Секретаријатот за стоков промет на Извршниот совет на Народна Република Македонија.

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за оснивање Сојуз на угостителските комори на Народна Република Македонија објавена во „Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 11 од 8 април 1954 година, и престанува да постои Сојузот на угостителските комори на Народна Република Македонија.

Целокупниот имот, како и сите права и обврски на престанатиот Сојуз на угостителските комори на Народна Република Македонија преминуваат на Угостителската комора на Народна Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание на Народна Република Македонија

Број 785
6 ноември 1956 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

258.

Врз основа на член 36 став 1 од Уредбата за образување на фондови за унапредување на шумарството и за управување со тие фондови, Народното собрание на Народна Република Македонија на Четиринаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 5 и 6 ноември 1956 година и на Дванаесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 5 ноември 1956 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО ЗА 1956 ГОДИНА

I. Се одобрува претсметката на приходите и расходите на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството за 1956 година со приходи од 341.435.250 динари и расходи од 341.435.250 динари.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување.

Број 1136
5 ноември 1956 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

259.

Врз основа на чл. 21 ст. 3 и чл. 42 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 3, 162 и 164 од Правилникот за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Маке-

донија — Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 и 6 ноември 1956 година донесе

ПРЕПОРАКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ШКОЛИТЕ СО ПРОСТОРИИ И КАДАР

Врз основа на претресот на Извештајот на Одборот за просвета на Републичкиот собор за извршената анализа на проблемите на школскиот простор и наставничкиот кадар во школите на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија констатира дека положбата на училиштата во однос на нивната обезбеденост со простории и кадар е особено тешка и дека за решавањето на ова прашање треба да се посветат повеќе грижи и да се издвојат поголеми материјални средства, како би можело тоа во што пократок период да биде целосно решено.

Со цел што поефикасно и што побрзо да се реши ова прашање и да се создадат услови за редовно работење во училиштата, Народното собрание на Народна Република Македонија

ПРЕПОРАЧУВА

1. Извршниот совет, Советот за школство на Народна Република Македонија и народните одбори на околиите, по проучувањето на Извештајот за извршената анализа на проблемите на школскиот простор и наставничкиот кадар во школите на Народна Република Македонија, да предложат преземање односно непосредно да преземат мерки за решавање на овие проблеми.

2. Народните одбори на општините и околиите да направат анализа за обезбеденоста на училиштата од своето подрачје со простории и за потребите од училишни простории за определен иден период и сообразно со потребите и финансиските можности во буџетот на општината односно околијата за идната и следните години да предвидуваат максимално можно финансиски средства за изградба на училишни простории.

Исто така да се испитаат можностите да се приспособат за училишта неискористените задружни објекти или, доколку е тоа невозможно, да се употреби материјалот од нив за изградба на училишта.

3. Народните одбори на општините и околиите да направат анализа за обезбеденоста на училиштата од своето подрачје со кадар и за потребите од училишен кадар за определен иден период и, со цел да ги задоволат своите потреби од училишен кадар во што покус временски период, да изготват перспективен план за стипендирање на ученици и студенти, истовремено предвидувајќи за таа цел во буџетот на општината односно околи-

јата за идната и следните години максимално расположиви финансиски средства

Народно собрание на Народна Република Македонија

Број 1009

6 ноември 1956 година

Скопје

Потпретседател,
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

260.

На основа член 56 од Законот за шумите во врска со чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија. Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА СМОЛАРЕЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Смоларењето на боровите стебла во шумите во општествена и приватна сопственост во Народна Република Македонија ќе се врши по одредбите на оваа Уредба.

Член 2

При смоларењето да се води сметка за обновување на боровите шуми, за дрвопродуктивната способност на шумите и за техничките квалитети на смоларените борови стебла.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 3

Смоларење се врши према ревидирани програми за смоларење изработени на основа шумско-уреѓајни елаборати.

За изработка на програми за смоларење во шуми што немаат шумско-уреѓајни елаборати, потребно е претходно одобрение од Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет.

Програмите за смоларење ги ревидира Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет.

Член 4

Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет ќе пропише методологија за изработка на програми за смоларење.

Член 5

Смоларење можат да вршат стручно обучени лица за смоларење.

Член 6

Стопанските организации и установи со самостојно финансирање можат да организираат опитни полиња на кои ќе ги проучуваат новите постигнувања во областа на биологијата и технологијата на смоларењето.

Член 7

Во строгите зони на националните паркови, резервати и заштитните шуми, се забранува смоларењето на борови стебла.

Член 8

Во боровите шуми во кои се врши смоларење се забранува паша на добиток.

Член 9

Смоларењето на борови стебла во шуми се врши само по техничките прописи за смоларење што ќе ги пропише Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет.

Член 10

Смоларењето на борови стебла по методата на „кутлеци“ е забрането.

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската организација или установата со самостојно финансирање:

1) која врши смоларење без ревидирана програма за смоларење или спротивно на ревидираната програма за смоларење освен во случаите одредени по одредбите на член 15 од оваа Уредба;

2) која смолари противно на техничките прописи за смоларење;

3) која смолари без стручно оспособени лица за смоларење;

4) која смолари во строгите зони на националните паркови, резерватите и заштитните шуми;

5) која смолари по методата на „кутлеци“.

За дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или установа со самостојно финансирање.

Член 12

За прекршок од член 11 на оваа Уредба физичкото лице ќе се казни со парична казна до 10.000 динари или затвор до 30 дена, а ако прекршокот е сторен од материјална заинтересираност физичкото лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Член 13

Со парична казна до 3.000 динари или затвор до 10 дена ќе се казни за прекршок физичко лице кое пушти на паша добиток во шума во која се врши смоларење.

Член 14

Покрај казната за прекршок против стопарителот ќе се изрече и заштитна мерка од-

земање на предметите добиени или настанати со прекршокот или употребени за извршување на прекршокот.

Член 15

Административно-казнената постапка за прекршоците од чл. 11 и 12 на оваа Уредба води околинскиот судија за прекршоци, а за прекршок од член 13 на овој закон административно-казнена постапка води општинскиот судија за прекршоци.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Во шуми во кои во денот на влегувањето во сила на оваа уредба е вршено смоларење без програма за смоларење, смоларењето може да се продолжи по одредбите на оваа уредба под услов до крајот на 1957 година лицето за чија сметка се врши смоларењето да се снабди со програма за смоларење.

Лицата од претходниот став должни се до крајот на 1956 година да поднесат пријави за смоларење до органот кој врши стручен надзор над шумата. Овој орган примените пријави, должен е најдоцна до 15 јануари 1957 година да ги достави до Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет. Во истиот срок пријава по оваа одредба е должен да поднесе за себе и органот што врши стручен надзор над шума, ако врши смоларење.

Член 17

Поблиски прописи за спроведување на оваа Уредба донесува Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 405

20 октомври 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-II-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 215 е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со индустриска стока на големо и мало и откуп на земјоделски производи „Иднина“, со седиште во с. Василево — Штипско. Предмет на пословањето на претпријатието е: продажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, мешани индустриски стоки и откуп на земјоделски производи.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Аспарух Кирев Мицев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 66/56. (751)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 30 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие „Жито-Исхрана“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо со житарици и мелнички преработки, ориз, оризова арпа и сточна храна, како и трговија на мало со брашно и сточна храна.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Кочани бр. 2671 од 9-III-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Драган Данилов, Петар Ивановски и Ванчо Митев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 108/56. (775)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-VI-1956 год. под рег. бр. 131, е запишано под фирма: Откупна станица „Макотекс“, со седиште во Винаца. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на кожи, волна и памук.

Откупната станица е основана со решението на НО на општината — Винаца, бр. 334 од 9-II-1956 год. Истата ќе ја потпишува директорот Киро Коцев Арсов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 173/56. (777)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-V-1956 год. под рег. бр. 28, е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Овче Поле“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на задругата е: откуп на селско-стопански производи и реализација на истите на големо и мало, откуп на жива стока, откуп на овоштие и зарзават, индустриски култури, лековити билки и маслодајни растенија, набавка на индустриски и прехранбени производи, мешовита стока, агротехнички материјал за земјоделството, семенски материјал, расова жива стока, фураж за исхрана на добитокот.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Св. Николе, бр. 5323 од 7-V-1956 год.

Членови на Управниот одбор се Живко Поцков, Тодор Коцев, Стојче Ѓуров, Димче Рабушчиски и Владо Максимов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Димче Рабушчиски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 162/56. (785)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-III-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 124 е запишано претпријатието под фирма: Околиско

семенско претпријатие „Брегалница“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на претпријатието е: организирање целокупно производство на сортни семиња и промет со семенски материјали.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Штип, бр. 2094 од 27-II-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Љупчо Шопов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 97/56. (788)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-III-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 45 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Иво Рибар — Лола“, со седиште во с. Владеви — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: унапредување и проширување на земјоделското производство и подрачјето на задругата, откуп на селско стопански производи и продажба на истите, обавување на трговска дејност и угостителство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Василево, бр. 1165 од 5-III-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Трајан Глигоров, Славе Глигоров, Тимо Гонев, Дончо Коцев и Рустем Јашаров. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Тимо Гонев, Васил Глигоров, книговодител и Рустем Јашаров, член.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 99/56. (791)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-III-1956 год. на страна 47 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Пролетер“, со седиште во с. Сушево — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: унапредување на земјоделското производство на подрачјето на задругата, откуп на земјоделски производи и продажба на истите, обавување на трговска дејност и угостителство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Василево, бр. 673 од 11-II-1956 година.

Членови на Управниот одбор се: Ванчо Стаматов, Јаким Стојков, А. Алилов, Јусуф Садков, Апостол Спасов, Божиќ Заов, Коле Стојанов, Милчо Колев и Стамен Јорданов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Ванчо Стаматов, книговодителот Атанас Цеков и членот Јаким Стојков.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 77/56. (793)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-III-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 58 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Злетовица“, со седиште во с. Уларци — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: организирање и унапредување на земјоделското производство преку заедничка обработка на зем-

јата со земјоделски машини и орадија; обновување на семенско посадочен материјал, сточен подмладок, откуп и продажба на земјоделски производи, лозарство и овоштарство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Облешево, бр. 295 од 27-II-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Добре Стоилов, Стефко Милев, Блаже Манев, Пано Данев и Миливој Јорданов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Стојан Манев и членот Пано Донев Ефремов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 92/56. (794)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-II-1956 год. на страна 57 е запишана земјоделската задруга под назив: Земјоделска задруга „Вис“, со седиште во с. Соколарци — Штипско. Предмет на послушањето на задругата е: организирање и унапредување на земјоделското производство преку заедничка обработка на земјата со земјоделски машини и справи, обновување на семенско посадочен материјал, сточен подмладок, откуп и продажба на земјоделски производи, снабдување вештачки ѓубрива и подигање на лозарството.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Облешево, бр. 137 од 6-II-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Живко Михајлов Мојсиев и управникот Ване Ампов Давитков.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 72/56. (798)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VI-1956 год. под рег. бр. 65 е запишана задругата под назив Општа земјоделска задруга „1 мај“, со седиште во село Драмче — Штипско. Предмет на послушањето на задругата е: откуп, преработка и манипулација со жива стока, унапредување на сточарството, набавка на разни материјали, унапредување на овоштарството и лозарството, откуп на лековити билки и снабдување на членството со индустриска стока.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Делчево, бр. 7319 од 2-VI-1956 година.

Членови на Управниот одбор се Костадинов Трајан, Ангеловски Павле, Стојменовски Филип, Николовски Спасе, Ѓорѓиевски Младен, Начевски Ристо и Дисевски Ѓорѓи. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Павле Митев и книговодителот Перо Ефтимов Андоновски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 185/56. (801)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-VI-1956 год. под рег. бр. 62, е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Слога“,

со седиште во с. Црник — Штипско. Предмет на послушањето на задругата е: откуп, преработка и продажба на сите видови земјоделски производи, врши набавка и продажба на разни препарати и средства за заштита на растенијата: вештачки ѓубрива, земјоделски машини и алати, разни семени за унапредување на земјоделието, врши набавка и продажба на индустриски стоки, железарија, галантерија и текстилни производи.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Пехчево, бр. 1785 од 11-IV-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Радуловски Величко, Ѓоцевски Спиро, Трајчевски Ѓорѓи, Касаповски Рашид, Сатковски Ахмед, Курчиевски Серафим и Курчиевски Петар. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Спиро Ѓоцевски и книговодителот Илија Маракоски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 164/56. (802)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1956 год. под рег. бр. 127 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за промет и откуп со житарици „Жито-промет“, со седиште во Штип. Предмет на послушањето на претпријатието е: трговија и услуги со житарици, ориз и грав.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Штип, бр. 3564 од 8-III-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Лазар Кокошкарров и книговодителот Митева Павлина.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 118/56. (805)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IV-1956 год. под рег. бр. 125, е запишано претпријатието под фирма: Лозаро-овоштарско стопанство „Напредок“, со седиште во с. Радање — Штип. Предмет на послушањето на претпријатието е: произведување на земјоделски и сточарски производи, нивно преработување и пласирање на пазарот.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Радање, бр. 777 од 3-IV-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Петре Ѓошев Арсов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 98/56. (806)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-V-1956 год. под рег. бр. 120, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало „Овче Поле“, со седиште во с. Џумајлија — Штипско. Предмет на послушањето на претпријатието е: купопродажба на мешовити индустриски стоки на мало.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Џумајлија, бр. 731 од 20-II-1956 год. Истото ќе го потпишуваат Абедин Реџеп

Кадилов, директор и Киро Петров Трајков, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 125/56. (807)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-VI-1956 год. под рег. бр. 129, е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за преработка на тутун „Брегалница“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство, обработка, манипулирање и продажба на тутун.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Штип, бр. 7048 од 25-V-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Војо Попов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 183/56. (808)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-V-1956 год. под рег. бр. 63, е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Тодоричево“, со седиште во с. Умлена — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: откуп, преработка и продажба на сите земјоделски производи како и откуп на стока и сточни производи, набавка и продажба на разни препарати и средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива, земјоделски машини и алати, разни семиња за унапредување на земјоделието, набавка и продажба на индустриски стоки како и укажување услуги на задругарите.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Пехчево, бр. 1183 од 11-IV-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Каракашевски Ѓорѓи, Диковски Атанас, Перушковски Милан, Ризовски Јован, Станојковски Павле, Миовски Васил и Тренчевски Милан. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Атанас Диковски и книговодителот Каракашев Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 138/56. (811)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-V-1956 год. под рег. бр. 29, е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Изгрев“, со седиште во с. Немањаци — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: откуп на селскостопански производи и реализација на истите како на мало така и на големо, откуп на жива стока, преработка и продажба на истата, откуп на овоштие и зарзават, откуп на индустриски производи, лековити билки и маслодајни растенија, набавка на индустриски и прехранбени стоки, мешовита роба, агротехнички материјали, семенски материјали, расова жива стока и фураж за исхрана на добитокот.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Св. Николе, бр. 5585 од 14-V-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Костов Игњат, Никола Нушев, Иванов Здравев Благо, Милев Сердиван и Крстев Трајан. Задругата ќе ја потпишува и застапува претседателот Костов Игњат.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 169/56. (813)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-VI-1956 год. под рег. бр. 66, е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Градиште“, со седиште во с. Липец — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: трговија и снабдување, земјоделие, сточарство, живинарство и пчеларство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Винаца, бр. 6446 од 16-VI-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Ѓорѓи Василев, Шукри Нуриов, Мујесин Асанов, Симеон Темелков, Благој Герасимов и Стојан Трајчев. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Санде Тодоров, Благоја Апостолов и Стојан Трајков.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 202/56. (814)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-VI-1956 год. под рег. бр. 51 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Беласица“, со седиште во с. Дражево — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: се занимава со земјоделство, откуп на сите видови земјоделски производи, продажба на артикли од широка потрошувачка, вршење угостителски услуги и работа со погони.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — с. Ново Село, бр. 2120 од 10-V-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Сандо Илиев, Јаким Стојчев, Киро Лазаров, Андреја Николов и Јован Николов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Јордан Василев Насков и книговодителот Сандо Ангелов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 170/56. (815)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-X-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 51 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Даме Груев“, со седиште во с. Ратеве — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: снабдување на членството со индустриски стоки, како и препарати за унапредување на земјоделството; откуп на сите видови земјоделски производи и жива стока; откуп на емиш за преработка на ракија; одржување на електрична централа, влачара, млињ воденица; развивање на овоштарството, продажба на разни пијалоци, земјоделие и производство на земјоделски култури; прера-

ботка на дрвен материјал за продажба како и дрва за огрев.

Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Милчовски Алексов Ефтим и членот Ременски Николов Јован.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 239/55. (816)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-X-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 5 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Новост“, со седиште во с. Владимирово — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: унапредување на сточарството, откуп, преработка и продажба на земјоделски производи на мало и големо и снабдување со мешани стоки на мало.

Задругата ќе ја потпишува претседателот Глигор Беловски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 208/55. (822)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VI-1956 год. под рег. бр. 207, на страна 575 е запишано претпријатието под фирма: Услужно претпријатие „Електричен сервис“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: изведување на услуги од електро-инсталаторски работи, оправка на сите видови електрични уреѓаи и продажба на сите видови електрични уреѓаи и електрични материјали.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Тетово, бр. 5725 од 7-III-1956 год. Истото ќе го потпишува в. д. директор Благоја Буневски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2046/56. (832)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 287, на страна 837 е запишано под фирма: Земјоделско стопанство „Чука“, со седиште во с. Сујеклари — Титоввелешко. Предмет на послувањето на стопанството е: произведува ратарски произведения, сточен подмладок, млеко и млечни производи и градинарски производи.

Стопанството е основано со решението на НО на Титоввелешка околија, бр. 142 од 6-VIII-1953 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Велко Милосаљевски и книговодителот Александар Нелковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1689/56. (834)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-VI-1956 год. под рег. бр. 7, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Железар“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железарски и метални стоки, велосипеди, машини за пиење и прибор, пчелар-

ски материјали и прибор, бои, лакови, хемикалии и прибор, селско стопански машини и алат, електротехнички материјали, емајлирани стоки, равно и шупљо стакло и порцуланска стока.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината — Кичево, бр. 8756 од 31-V-1956 год. Истиот ќе го потпишува раководителот Стојмир Ристески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 434/56. (847)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-X-1955 год. под рег. бр. 70, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан за берборо-фризерски услуги „Мода“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: вршење на фризерско-берберски услуги.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината — Кичево, бр. 5746 од 29-IX-1955 год. Истиот ќе го потпишува раководителот Живко Костевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 602/55. (851)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1955 год. под рег. бр. 73, е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за промет со селскостопански производи, жива стока, млеко и млечни производи „Бистра“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со селскостопански производи, жива стока, млеко и млечни производи и тов. на жива стока.

Претпријатието е основано од фузионираните претпријатија и тоа: „Карапаша“, „Лопушник“, „Милка“, „Китка“, „Иднина“, „Стогово“ и „Бистра“ сите од Кичево, согласно решението на НО на општината — Кичево бр. 2464 од 24-X-1955 г. Истото ќе го потпишуваат директорот Иван Корунозски, Елена Пеовска и Никола Микевиќ.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 682/55. (852)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-1956 год. под рег. бр. 73, е запишана продавницата под фирма: Продавница-месарница бр. 1, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на месо и месни преработки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“, Кичево, а одобрено од НО на општината — Кичево со одобрение бр. 815 од 6-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Цветан Трпески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 283/56. (853)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации

на 18-IV-1956 год. под рег. бр. 73 е запишана продавница под фирма: Продавница-месарница бр. 2, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на месо и преработки од месо.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“, Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево бр. 815 од 6-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Мисе Китаноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 284/56. (854)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-1956 год. под рег. бр. 73, е запишана продавницата под фирма: Продавница-месарница бр. 3, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на месо и преработки од месо.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“, Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 6-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Кузмановски Стојче.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 285/56. (855)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-1956 год. под рег. бр. 73 е запишана продавницата под фирма: Продавница бр. 1 за млеко и млечни производи, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на млеко и млечни производи, леб и печиво, деликатесни производи и производи врз база на шеќер и какао.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 6-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Огненовски Јован.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 286/56. (856)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-1953 год. под рег. бр. 73 е запишана продавницата под фирма: Продавница бр. 2 за млеко и млечни производи, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на млеко и млечни производи, леб и печиво, деликатесни производи и производи врз база на шеќер и какао.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 6-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е: Спиро Лазарески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 287/56. (857)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-1956 год. под рег. бр. 73 е запишана продавницата под фирма: Продавница бр. 2 за млеко, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на зарзават, емиш и преработки како и продажба на риби.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 6-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е: Војне Белевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 288/56. (858)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-1956 год. под рег. бр. 73 е запишана продавницата под фирма: Продавница-кантина бр. 1, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на млеко и млечни производи, деликатесни производи, леб и печиво, емиш и преработки од емиш, тутунови преработки и кибрит, безалкохолни пијалоци, животни прехрана и куќни потреби, парфимериски стоки и прибор за пишување.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево, а согласно одобрението од НО на општината — Кичево, бр. 815 од 6-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Настевски Живко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 289/56. (859)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-IV-1956 год. под рег. бр. 2, е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за промет и откуп на житарици, ориз и грав „Караорман“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на претпријатието е: откуп на житарици и млевени производи, продажба на големо житарици и млевени производи, производство на брашно, откуп и преработка на оризова арпа и продажба на ориз.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Кичево, бр. 3276 од 26-III-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Аце Сиљаноски, Димче Стојаноски и Пајдеска Дола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 243/56. (860)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VI-1956 год. под рег. бр. 2 е запишана под фирма: Филијала на Претпријатието „Караорман“ — Кичево, со седиште во Охрид. Предмет на по-

слувањето на филијалата е: продажба и откуп на житарици, преработки од жито, грав и ориз.

Филијалата е основана од Претпријатието „Ка раорман“ — Кичево, а согласно одобрението од НО на општината — Охрид, бр. 8691 од 5-V-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат раководителот Трајче Трајчевски и Павле Милески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 437/56. (863)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-II-1956 год. под рег. бр. 6 е запишана задругата под назив: Градежно-мешовита занаетчиска задруга „Дримкол“, со седиште во с. Вевчани — Охридско. Предмет на послувањето на задругата е: врши занаетчиски услуги од областа на фасадерскиот, гипсарскиот, струко-мраморскиот, терецро-мозаичарскиот, молеро-фарбарскиот занает и внатрешно малтерисување.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината с. Велешта, бр. 1704 од 28-II-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Драган Бебековски и техничкиот калкулант Радиновски Наум.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 157/56. (864)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-V-1956 год. под рег. бр. 3 е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Вранештица“, со седиште во с. Вранештица — Охридско. Предмет на послувањето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, скара и разни мелуци.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината — Кичево, бр. 2386 од 14-II-1956 год. Истиот ќе го потпишува раководителот Велко Н. Цветаноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 350/56. (867)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-X-1955 год. под рег. бр. 138, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало „Чинар“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на претпријатието е: набавка и продажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки и др.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Охрид, бр. 3905 од 3-X-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Славе Маљенко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 633/55. (869)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-X-1955 год. под рег. бр. 140, е запишано прет-

пријатието под фирма: Трговско претпријатие „Деликатес“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на претпријатието е: набавка и продажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, жита и мелнички преработки.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Охрид, бр. 3906 од 3-X-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Ставре Марковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 635/55. (871)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-X-1955 год. под рег. бр. 139, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Домаќинство“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба на железарски и метални стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор, нафтни деривати, мазивни уља и маст, електротехнички материјал, селско стопански машини и алат, стакло, порцулан и керамична стока, намештај, велосипеди, машини за шиење и радио апарати.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Охрид, бр. 3901 од 3-X-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Иван Касап.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 634/55. (873)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-X-1955 год. под рег. бр. 142, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Рибар“, со седиште во Охрид. Предмет на работата на дуќанот е: набавка и продажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит, прибор и др.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Охрид, бр. 3904 од 3-X-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Димче Гинек.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 637/55. (874)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IV-1956 год. под рег. бр. 27, е запишано претпријатието под фирма: Занаетчиско лимарско-браварско претпријатие „Слобода“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство и услуги на лимарско-метални производи, инсталатерство, граѓевински метало-лимарски производи и услуги и други производи врз база на лим и метал.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Охрид, бр. 5797 и 3566 од 29-

III-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Несторовски Сотир.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 279/56. (876)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1955 год. рег. бр. 145 е запишан под фирма: Пансион „Орце Николов“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на пансионот е: хотелогостителски услуги и произведување на слатки и продажба на истите.

Пансионот е основан со решението на НО на Општината -- Охрид, бр. 4564. Истиот ќе го потпишува директорот Крсте Петров Јанковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 139/56. (878)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-VI-1956 год. под рег. бр. 1, е запишано под фирма: Градилиште „Пелагонија“ бр. 9, со седиште во Ресен. Предмет на послувањето на градилиштето е: ќе изведува дел од работите од дејноста на претпријатието.

Градилиштето е основано од Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Титов Велес, со одлука на Работничкиот совет од 30-V-1956 год. Истото ќе го потпишува началникот инж. Владимир Божик и шефот на сметководството Ангел Ациевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 425/56. (879)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VI-1956 год. под рег. бр. 140, на страна 379, е запишано под фирма: Градежно производно претпријатие „Илинден“, Скопје — Тулана, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на туланата е: производство на тули.

Туланата е основана од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Илинден“ — Скопје, со одлука од 23-III-1955 год. а одобрено од НО на општината „Кале“ — Скопје со решение бр 1664 од 19-VI-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1999/56. (893)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-XII-1955 год. под рег. бр. 112, на страна 319 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало и големо „Прогрес“ — Крива Паланка — Продавница во Крива Паланка. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со парфимериски и козметички стоки, стакло, порцулан и керамични стоки, животни прехрана и предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прогрес“ — Крива Паланка, со одлука од 7-VII-1955 год. а одобрено

но од НО на општината — Крива Паланка со решение бр. 689 од 19-X-1955 год.

Раководител на продавницата е: Владо Срчков
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1375/55. (895)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VI-1956 год. под рег. бр. 71, на страна 205 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за производство на брашно, леб и печива „Жито-леб“, — Скопје — Продавница бр. 19 во населбата „Црнице“, Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на леб и бело печиво на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Жито-леб“, со одлука бр. 4333 од 19-X-1955 год. а одобрено од НО на општината — „Кисела Вода“, Скопје, со решение бр. 373 од 25-IV-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1916/56. (898)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — „Идадија“ — Скопје, бр. 8024/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Шефкет Керим Скендери, со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 22. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебиџа.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шефкет Керим Скендери. (23)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 13774 од 26-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Фејзула Садик Исеиновик, со седиште во с. Слупчане. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејзула Садик Исеиновик. (24)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија, бр. 2325/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 614, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Милош Методиев Ружински, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милош Методиев Ружински. (25)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија, бр. 2324/55 год. е

запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 613, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Глигор Постоловски, со седиште во с. Митрашинци. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Постоловски. (26)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија, бр. 4393/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 612, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Љубомир Илиев Бубевски, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубомир Илиев Бубевски. (27)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Штип, бр. 4904 од 20-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 257, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкарска работилница на Методи Панев Ефтимов, со седиште во Штип, ул. „Партизанска“ бр. 19. Предмет на работата на дуќанот е: изработување на шапки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Панев Ефтимов. (28)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Штип, бр. 3555 од 5-I-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 255, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бонбонција Методи Хаџи Тошев, со седиште во Штип, ул. „Крсте Мисирков“. Предмет на работата на дуќанот е: изработување на бонбони.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Хаџи Тошев. (29)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Штип, бр. 3319 од 4-I-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 258, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Игно Христов Жежов, со седиште во Штип, ул. „Христо Ботев“ бр. 20. Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Игно Христов Жежов. (30)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Штип, бр. 814 од 20-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 254, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Ангел Колев Митев, со седиште во Штип, ул. „В. Доганџиски“ бр. 19. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Колев Митев. (31)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 266, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 315, рег. бр. 315, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Јане Пандев Наумовски, со седиште во с. Јанковец. Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане Пандев Наумовски. (32)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 267, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 316, рег. бр. 316, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Живко Јошевски, со седиште во с. Дрмени. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Јошевски. (33)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 4900/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 310, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Тоше Лазев Келепуровски, с. Царевдвор. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тоше Лазев Келепуровски. (35)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 265, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 314, рег. бр. 314, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Кире Старковски, со седиште во с. Јанковец. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире Старковски. (36)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 264, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 313, рег. бр. 313, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Ламбе Липановски, со седиште во с. Дрмени. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе Липановски. (37)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 263, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 312, рег. бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Илија Липановски, со седиште во с. Дрмени. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Липановски. (38)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 262, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 311, рег. бр. 311, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Томе Наумов Колев

шовски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Наумов Колешовски. (39)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 377, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Кире Н. Тосковски, со седиште во с. Лева Река. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире Н. Тосковски. (40)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6628, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Митре Т. Петревски, со седиште во с. Ноколец. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре Т. Петревски. (41)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 7307, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Вангел Карапашов, со седиште во с. Љубојно. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Карапашов. (42)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6233, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 295, рег. бр. 295, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Мице Лазаревски, со седиште во с. Крушје. Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мице Лазаревски. (43)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6662, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 299, рег. бр. 299, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Димитрие Димитров, со седиште во с. Јанковец. Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрие Димитров. (44)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6523, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 249, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Симо Петровски, со седиште во с. Избиште. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо Петровски. (45)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6474, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 296, рег. бр. 296, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Васил Трајчевски, со седиште во с. Крушје. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Трајчевски. (46)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5526, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 293, рег. бр. 293, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Лазар Недановски, со седиште во с. Избиште. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Недановски. (47)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5422, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 287, рег. бр. 287, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Живко Проевски, со седиште во с. Јанковец. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Проевски. (48)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5495, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 291, рег. бр. 291, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Шабан Демировски, со седиште во с. Крани. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Демировски. (49)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5648, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 294, рег. бр. 294, занаетчискиот дуќан под фирма: Варџија Доне Кондовски, со седиште во с. Стење. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продажба на вар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Кондовски. (50)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5544, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 292, рег. бр. 292, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Живко Танковски, со седиште во с. Јанковец. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Танковски. (51)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5315, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 290, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан

кан под фирма: Казанџија Николина Герасова, со седиште во с. Болно. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Николина Герасова. (52)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5490, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 289, рег. бр. 289, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Јонче Јоцковски, со седиште во с. Кривени. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче Јоцковски. (53)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5312 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 286, рег. бр. 286, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Ѓорче Илиевски, со седиште во с. Кривени. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорче Илиевски. (55)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 7795, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Панде Милошевски, со седиште во с. Кривени. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде Милошевски. (56)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6667, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 300, рег. бр. 300, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Панде Павловски, со седиште во с. Крушје. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде Павловски. (58)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6528, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 297, рег. бр. 297, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Кире Митревски, со седиште во с. Јанковец. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире Митревски. (57)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 4111, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 284, рег. бр. 284, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Герман Нивички, со седиште во с. Љубојно. Предмет на работата на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герман Нивички. (59)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 4620, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 285, рег. бр. 285, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Усеин Салиевски, со седиште во с. Крани. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин Салиевски. (60)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 1466, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 305, рег. бр. 305, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Славе Гегороковски, со седиште во с. Покрвеник. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Гегороковски. (61)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 3371 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 307, рег. бр. 307, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Цветковски, со седиште во с. Горно Дупени. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Цветковски. (62)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 2638, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Симо Пуплевски, со седиште во с. Сопотско. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо Пуплевски. (63)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 6077 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309, занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија Димитар Куменџиевски, со седиште во с. Јанковец. Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Куменџиевски. (64)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 5479 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 288, рег. бр. 288, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристо Поповски, со седиште во с. Претор. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Поповски. (54)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината с. Кукуречани — Битолско,

бр. 460 од 28-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стеван Ѓорѓи Дамјановски, со седиште во с. Долно Српци. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Ѓорѓи Дамјановски. (66)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 4371/55 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 12, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Лазар А. Христовски, со седиште во Скопје, ул. „58“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: саатчески услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар А. Христовски. (65)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Берово, бр. 3909/1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 32, рег. бр. 616, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Глигор Ј. Поповски, со седиште во с. Митрашинци. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Ј. Поповски. (67)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Берово, бр. 255/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 32, рег. бр. 617, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Марко А. Јакимовски, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: слаткарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко А. Јакимовски. (68)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Берово, бр. 329 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 615, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Марика Кафециска, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марика Кафециска. (69)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината „Идадија“ — Скопје, бр. 255/56 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Радио-механичар Ангелко Георгиев Илиевски, со седиште во Скопје, ул. „335“ бр. 23 — Скопје. Предмет на работата на дуќанот е: поправка на радиоапарати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангелко Георгиев Илиевски. (70)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија — Штип, бр. 7149 од 29-VIII-1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Стојче Ванев Трајчев, со седиште во Св. Николе.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче Ванев Трајчев. (71)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 2811 од 5-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Лазар Нацев Стоилев, со седиште во Св. Николе. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Нацев Стоилев. (72)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 4023 од 25-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Санде Тодев Давков, со седиште во Св. Николе. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санде Тодев Давков. (73)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 4747 од 28-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Славо Ганчов Митев, со седиште во Св. Николе. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славо Ганчов Митев. (74)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 5007 од 28-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Благој Лазаров Трајчев, со седиште во Св. Николе. Предмет на работата на дуќанот е: курчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Лазаров Трајчев. (75)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 2812 од 5-V-1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ангел Нацев Стоилев, со седиште во Св. Николе. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Нацев Стоилев. (76)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 4480 од 26-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 7, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Стефан Стојанов Ристов, со седиште во Св. Николе. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Стојанов Ристов. (123)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Битола, бр. 12825 од 20-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Ристо Андонов Илиевски, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Андонов Илиевски. (77)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Битола, бр. 242 од 9-IX-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија Вангел Спасов Георгиев, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Спасов Георгиев. (78)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Битола, бр. 22051 од 12-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија Александар Георгиев Георгиев, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Георгиев Георгиев. (79)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Битола, бр. 14291 од 5-X-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Лончо Т. Јанкуловски, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дончо Т. Јанкуловски. (80)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Битола, бр. 11124 од 27-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 6, рег. бр.

6, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Васил Наумов Стојчев, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Наумов Стојчев. (81)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Битола, бр. 14945 од 8-VI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фризер Крсте Х. Дамјановски, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Х. Дамјановски. (82)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Битола бр. 16640 од 10-VI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, занаетчишкиот дуќан под фирма: Свеќар Вангел Димитров Иванов, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: правење на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Димитров Иванов. (83)

СОДРЖИНА

	Страна
253. Одлука за потврдување на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет — — — — —	489
254. Одлука за зголемување бројот на членовите на Извршниот совет — — — — —	489
255. Одлука за избор и разрешување на судии на Окружниот суд во Скопје — — — — —	489
256. Одлука за избор и разрешување на судии на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	489
257. Одлука за оснивање Угостителска комора на Народна Република Македонија — — — — —	490
258. Одлука за одобрување пресметката на приходите и расходите на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството за 1956 година — — — — —	490
259. Препорака за обезбедување на школите со простории и кадар — — — — —	491
260. Уредба за смеларење — — — — —	491